

20111593495

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 57, став (9) од Законот за безбедност на храната (“Службен весник на Република Македонија” бр. 157/2010 и 53/2011), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ПОЛНЕЊЕ И СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА МИНЕРАЛНА ВОДА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на издавање на одобрение, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода.

Член 2

(1) Операторот со храна (во понатамошниот текст: барател), заради издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода, до Агенцијата за храна и ветеринарство поднесува барање во писмена форма кое треба да ги содржи следниве податоци:

- име и адреса на барателот;
- својство на барателот;
- име и адреса на производителот;
- трговското име на производот;
- податоци за производот; и
- името на изворот.

(2) Кон барањето од став (1) на овој член се поднесуваат следниве документи:

1. Податоци за геолошки и хидролошки испитувања, согласно член 18 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
2. Резултати од лабораториски анализи не постари од една година за исполнување на барањата од член 19 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
3. Резултати од лабораториски анализи не постари од една година за исполнување на барањата од член 21 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
4. Изјава за исполнување на барањата од член 7 од Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
5. Оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот;
6. Означување на производот на македонски јазик, согласно Правилникот за посебните барања за безбедност на природната минерална вода;
7. Ако производот се увезува во Република Македонија, доказ дека производот е внесен во Регистарот на признаени минерални води во земјата производител; и
8. Доказ за намирени трошоци за постапката за издавање на одобрение.

Член 3

Одобрението за полнење и ставање во промет на минерална вода, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство го издава врз основа на мислењето од Комисијата за процена, која треба да утврди дали минералната вода ги исполнува барањата за безбедност утврдени со прописите од областа на безбедноста на храна.

Член 4

Висината на трошоците во постапката за издавање на одобрение за полнење и ставање во промет на минерална вода изнесува 10 000,00 денари за секој производ за кој се бара издавање на одобрение.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.02 – 5005/3
9 ноември 2011 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.